

20222904367

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19 и 236/22) и членовите 17 став (1) и 19 став (5) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19, 103/19, 161/20 и 143/21), а во согласност со Тарифниот систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19 и 103/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.149/22) во точката 4 зборовите „до 30 јуни 2023 година“ се заменуваат со зборовите „до 31 декември 2022 година“.

2. По точката 5 се додаваат четири нови точки 6, 7, 8 и 9 кои гласат:

„6. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија за 2023 година, се одобрува да изнесува 2.116.516.996 денари.

7. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за периодот од точка 6 на оваа одлука, се утврдува да изнесува 0,3113 ден/kWh за планирана испорака од 6.800.000.000 kWh електрична енергија на излез од преносната мрежа.

8. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) утврден со точка 6 од оваа одлука, тарифите за пресметковните елементи врз основа на кои АД МЕПСО Скопје, како вршител на енергетската дејност пренос на електрична енергија, го фактурира надоместокот за користење на електропреносниот систем, изнесуваат:

Тарифи за пресметковни елементи		
Врвна активна моќност (ден/kW)	активна ел.енергија (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
15,1430	0,2801	0,1121

9. Тарифите за пресметковните елементи од точка 8 на оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука за 2023 година.“

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2023 година.

УП1 бр. 08-572/22
29 декември 2022 година
Скопје

Регулаторна комисија за енергетика
и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.